



Република Македонија

Бр. _____

Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

ДО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Име на материјалот:

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд

Усогласеност со Програмата на Владата: Не е во согласност со Програмата на Владата на Република Македонија

Усогласеност со член 68 од Деловникот за работа на Владата: ДА

Предлог на која седница на Влада да се разгледа материјалот:

На првата наредна седница на Владата

Доверливост на материјалот: НЕ

Итност на материјалот: ДА

Прилог:

Образец за фискални импликации

Образец за иницијална проценка на влијание на регулатива

Мислење од Секретаријат за законодавство

Дата на доставување на материјалот:

Скопје, .2012 година

ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР
ЗА ФИНАНСИИ

м-р Зоран Ставрески

Изработил: Наташа Лазаровска
Контролирал: Кристина Павловска
Согласен: Дејан Николовски
Одобрил: Сузана Пенева
Државен секретар: Наташа Стојмановска



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

М Е М О Р А Н Д У М

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на
Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд

м-р Зоран Ставрески
Заменик Претседател на Влада на Република Македонија и министер за финансии

Скопје, _____ 2012 година

Изработил: Наташа Лазаровска
Контролирал: Кристина Павловска
Согласен: Дејан Николовски
Одобрил: Сузана Пенева
Државен секретар: Наташа Стојмановска

ПРЕТСТАВНИЦИ:

м-р Зоран Ставрески, заменик претседател на Влада и министер за финансии
г-дин Недим Рамизи, заменик министер за финансии

ПОВЕРЕНИЦИ:

Наташа Стојмановска, државен секретар, Министерство за финансии
Сузана Пенева, државен советник, Министерство за финансии
Дејан Николовски, раководител на сектор, Министерство за финансии

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на
Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд

Скопје, февруари 2012 година



Република Македонија
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. _____
_____ Скопје

До Претседателот на Собранието на Република Македонија

Врз основа на член 91 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, членовите 132 и 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија ви поднесува Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд што го утврди на седница _____.

За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени м-р Зоран Ставрески, заменик претседател на Влада и министер за финансии и г-дин Недим Рамизи, заменик министер за финансии, а за повереници се определени Наташа Стојмановска, државен секретар во Министерство за финансии Сузана Пенева, државен советник во Министерство за финансии и Дејан Николовски, раководител на Сектор за меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг во Министерство за финансии.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

м-р Никола Груевски

ВОВЕД:

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ:

Потребата од донесување на овој Закон произлезе од иницијативата на ММФ од 10.11.2010 година со кој се предлагаат измени на Статутот на ММФ, а се однесуваат на менување на одредбите наменети за Извршниот Одбор на ММФ. Со овие реформи се менува процедурата за избор, работењето и гласањето на Извршните директори на Фондот.

ММФ на 10.11.2010 година достави Извештај од Извршниот Одбор и предлог Резолуција за реформи на Извршниот Одбор до сите Гувернери/Заменици Гувернери на Фондот со барање за гласање по однос на предлог Резолуцијата. Последователно, на 22.12.2010 година, ММФ ги известила земјите членки дека Одборот на Гувернери на ММФ на 15.12.2010 година, со Резолуцијата бр. 66-2, ги одобрила измените на Статутот на ММФ кои се однесуваат на реформи на Извршниот Одбор, со што завршила првата фаза од постапката за измена на Статутот на ММФ. Втората фаза за измена на Статутот подразбира дека пред да се пристапи кон прифаќање на предложените амандмани од страна на државите членки потребно е да се исполнат следните услови:

- Превземање на мерки според националното право на земјите членки со цел инкорпорирање на предложените амандмани во домашното право на земјите членки;
- Прифаќање на амандманите од страна на надлежен орган или личност чија надлежност произлегува од Устав, правен пропис, посебна статусна одлука или други регулативи;
- Лицето кое има овластување за прифаќање на предложените амандмани треба да го извести Фондот со Декларација или Нотификација за прифаќање.

Измените имаат за цел да го подобрат работењето на Извршниот Одбор, како и претставувањето на земјите членки во истиот. Имено, со овие измени Извршниот Одбор ќе се состои само од избрани Извршни Директори, со тоа што се укинува категоријата на назначени Извршни директори (во моментот петте членки со најголема квота назначуваат Извршен директор и тоа: САД, Германија, Јапонија, Франција и Обединетото Кралство).

Измената на Статутот на ММФ ќе стапи во сила за сите земји членки три месеци откако Фондот ќе потврди, со формално писмо адресирано до сите земји членки, дека три петтини од членките кои имаат 85% од вкупното гласачко тело ја прифатиле измената.

Воедно, поради фактот дека измените на Статутот на ММФ од 28 април 2008 година и 5 мај 2008 година стапија во сила на 18 февруари 2011 година и 3 Март 2011 година соодветно, истите ги објавуваме како составен дел на овој предлог на закон. Овие измени беа усвоени од страна на Собранието на РМ со Законот за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на

членството во Меѓународниот монетарен фонди објавен во Службен весник на РМ бр. 52/2009.

Клучните цели на овие измени беше да се направи значаен прогрес во усогласувањето на учеството на квотите на земјите членки со нивното учество во глобалната економија, определувањето на квотите и гласањето да биде прилагодливо на промените во глобалната економска реалност во иднина како и да се зголеми учеството во вкупната квота и вкупното гласачко право на земјите со ниско ниво на доход.

Исто така, со овие измени се воведе и нов модел за финансирање на ММФ кој се базира на претпоставката за воведување дополнителни извори за финансирање на активностите на ММФ и напуштање на досегашната пракса за финансирање на широк спектар на активности и тоа од само еден извор - каматниот приход.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА:

Целта на предложените измени е да се прифатат позитивните решенија предложени од страна на ММФ, односно да се овозможи правно регулирање на измената на Статутот на ММФ во правниот систем на Република Македонија.

Основно начело врз основа на кое се заснова Законот е:

- Конзистентност со новите измени на Статутот на ММФ.

Со усвојувањето на предложениот Закон ќе се овозможи имплементирање на предложените одредби во домашниот правен поредок.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГOT НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА:

Донесувањето на овој закон не предизвикува финансиски последици врз Буџетот на Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНOT, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНOT ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ:

Финансиските средства потребни за спроведување на овој закон се образложени во Дел III на овој Предлог на закон и во Образецот за фискални импликации даден во прилог на овој материјал.

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд

Член 1

Во Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд („Службен Весник на Република Македонија“ бр.23/93, 52/2009 и 118/2010), членот 2 се менува и гласи:

„На територијата на Република Македонија важат одредбите на Статутот на Фондот со изменувањата и дополнувањата од 28 јули 1969 година, 1 април 1978 година, 11 ноември 1992 година, 23 септември 1997 година влезени во сила на 10 август 2009 година, 28 април 2008 година влезени во сила на 18 февруари 2011 година, 5 мај 2008 година влезени во сила на 3 Март 2011 година, како и измените усвоени на 15 декември 2010 година.“

Член 2

Текстот на измените и дополнувањата на Статутот на Фондот усвоени на 28 април 2008 година влезени во сила на 18 февруари 2011 година, усвоени на 5 мај 2008 година влезени во сила на 3 Март 2011 година, како и усвоените измени и дополнувања на 15 декември 2010 година од членот 1 од овој закон, се составен дел на овој закон.

Член 3

Измените и дополнувањата на Статутот на Фондот усвоени на 15 декември 2010 година од член 1 од овој закон, ќе влезат во сила со денот на формалното известување на Фондот дека предложените измени и дополнувања се прифатени од три петтини од членовите кои имаат 85%од вкупното гласачко тело.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД ОД 28 АПРИЛ 2008 ГОДИНА

1.Во Член XII, Оддел 3 (е) се менува и гласи:

“(е) Секој извршен директор назначува заменик со целосно овластување за да го застапува кога тој ќе биде отсутен, доколку Одборот на гувернери може да усвојува правила овозможувајќи му на извршниот директор избран од повеќе од определен број на членови да назначи два заменика. Таквите правила, доколку се усвојат, може да се изменат само во контекст на вообичаениот избор на извршни директори и му налагаат на извршниот директор кој назначува два заменика да именува: (1) заменик кој ќе го застапува извршниот директор кога ќе биде отсутен, а двата заменика се присутни и (2) заменик кој ќе ги извршува овластувањата на извршниот директор според (ф) подолу. Кога извршните директори кои ги назначуваат се присутни, замениците може да учествуваат во состаноци, но не можат да гласаат.“

2. Во Член XII, Оддел 5 (а) се менува и гласи:

“(а) Вкупните гласови на секоја членка се еднакви на збирот од нејзините основни гласови и нејзините гласови врз основа на квота.

(1) Основните гласови на секоја членка се бројот на гласови добиени како резултат на еднаквата поделба меѓу сите членки од 5,502 проценти од вкупниот збир на вкупниот број гласови на сите членки, под услов да нема незначителни основни гласови.

(2) Гласовите врз основа на квота на секоја членка се бројот на гласови добиени како резултат на распределбата на еден глас за секој дел од неговата квота еквивалентен на 100.000 специјални права на влечење .”

3. Во Прилогот Л ставот 2 се менува и гласи:

“2. Бројот на гласови доделени на членката не се даваат во секој орган на Фондот. Тие нема да бидат вклучени во пресметката на вкупниот број гласови, освен за следните намени: (а) прифаќањето на предложена измена која се однесува само на Секторот за специјални права на влечење и (б) пресметувањето на основни гласови во согласност со член XII, Оддел 5 (а) (1).”

ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД ОД 5 МАЈ 2008 ГОДИНА

1. Во Член XII, Оддел 6 (ф) (3) се менува и гласи:

“(3) Фондот може да ја вложи валутата на членката која се чува во Инвестициската сметка за инвестиции кои што тој може да ги одреди, во согласност со правила и прописи усвоени од страна на Фондот со мнозинство од 70 % од вкупниот број гласови. Правилата и прописите усвоени во согласност со оваа одредба се соодветни со (7), (8), и (9) подолу.”

2. Во Член XII, Оддел 6 (ф) (6) се менува и гласи:

“(6) Сметката за инвестиции се укинува во случај на ликвидација на Фондот и може да се укине, или пак може да се намали износот на инвестициите, пред ликвидација на Фондот со мнозинство од 70 % од вкупниот број гласови.”

3. Во Член V, Оддел 12 (х) се менува и гласи:

“(х) До користењата наведени под (ф) погоре, Фондот може да ја вложи валутата на членката која се чува во Специјална сметка за исплата за инвестиции кои може тој да ги одреди, во согласност со правила и прописи усвоени од страна на Фондот со мнозинство од 70 % од вкупниот број гласови. Приходот од инвестициите и каматата добиена според (г)(2) погоре се ставаат на Специјалната сметка за исплата.”

4. Во член V, се додава нов Оддел 12 (к) кој гласи:

“(к) Секогаш кога според (ц) погоре, Фондот продава злато кое го стекнал по датумот на втората измена на овој Статут, износот на средствата еквивалентни на цената на набавка на златото се става на Општата сметка за средства, и секој суфицит се става на Инвестициската сметка за употреба во согласност со одредбите од член XII, оддел 6 (ф). Ако какво било злато стекнато од страна на Фондот по датумот на втората измена на овој Статут е продадено по 7 април 2008 година, но пред датумот на влегувањето во сила на оваа одредба, тогаш, по влегувањето во сила на оваа одредба, и покрај рокот одреден во член XII, оддел 6 (ф)(2), Фондот може да префрли износ на Инвестициската сметка од Општата сметка за средства, кој е еквивалентен на средствата од таквата продажба помалку од (1) цената на набавка на продаденото злато, и (2) и секој износ на таквите средства кој ја надминува цената на набавка кој може веќе да е префрлен на Инвестициската сметка пред датумот на влегувањето во сила на оваа одредба“.

ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД ОД 15 ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА

1. Во член XII, Оддел 3 (б) се менува и гласи:

„(б) Во зависност од (ц) подолу, Извршниот одбор се состои од дваесет извршни директори избрани од членките, со генерален директор како претседавач.“

2. Во член XII, Оддел 3 (ц) се менува и гласи:

„(ц) За целите на секој редовен избор на извршни директори, Одборот на директори, со мнозинство од 85% од вкупниот број гласови, може да го зголеми или намали бројот на извршни директори наведен во (б) погоре.“

3. Во член XII, Оддел 3 (д) се менува и гласи:

„(д) Изборот на извршни директори се врши на период од две години во согласност со прописите кои ги усвојува Одборот на гувернери. Таквите прописи содржат ограничување на вкупниот број гласови кои повеќе од една членка може да ги даде за истиот кандидат.“

4. Во член XII, Оддел 3 (ф) се менува и гласи:

„(ф) Извршните директори остануваат на функција додека не се изберат нивните наследници. Доколку функцијата на извршен директор се испразни за повеќе од 90 дена пред крајот на неговиот мандат, се избира друг извршен директор за остатокот на мандатот од страна на членките кои го избрале претходниот извршен директор. За изборот е потребно мнозинство од гласовите. Додека функцијата останува испразнета, заменикот на претходниот извршен директор ги извршува неговите овластувања, освен она за назначување на заменик.“

5. Во член XII, Оддел 3 (и) се менува и гласи:

„(и) (1) Секој извршен директор има право да гласа со толкав број на гласови на членките кои го избрале.

(2) Кога се применуваат одредбите од оддел 5(б) од овој член, гласовите на извршниот директор кои би имал право да ги даде соодветно се зголемуваат или намалуваат. Сите гласови кои извршниот директор има право да ги даде се даваат во целина.

(3) Кога суспензијата на правото на глас на членката е укината според член XXVI, оддел 2(б), членката може да се договори со сите членки кои имаат избрано еден извршен директор, дека со бројот на гласовите распореден на таа членка ќе се гласа од страна на таквиот извршен директор, при што, доколку не е одржан редовен избор на извршни директори во периодот на суспензијата, извршниот директор во чиј избор учествувала членката пред суспензијата, или неговиот наследник избран во согласност со став 3 (ц) (1) од Прилогот Л, или со (ф) погоре, ќе има право да гласа со бројот на гласовите доделен на таа членка. Се смета дека членката учествувала во изборот на извршниот директор кој има право да гласа со бројот на гласовите доделен на таа членка.“

6. Во член XII, Оддел 3 (j) се менува и гласи:

„(j) Одборот на гувернери усвојува прописи според кои членката може да испрати претставник да присуствува на било која седница на Извршниот одбор кога се разгледува барање или прашање кое особено се однесува на таа членка.“

7. Во член XII, Оддел 8 се менува и гласи:

„Фондот во секое време има право неформално да ги пренесува своите гледишта на било која членка по било кое прашање кое произлегува според овој статут. Фондот може, со мнозинство од 70% од вкупниот број гласови, да одлучи да објави извештај направен за некоја членка во врска со нејзината монетарна или економска состојба и развојот кој може директно да предизвика сериозна нерамнотежа во меѓународните платни биланси на членките. Односната членка има право на претставување во согласност со оддел 3 (j) од овој член. Фондот нема да објави извештај кој вклучува промени во основната структура на економската организација на членките.“

8. Член XXI став (а) (2) се менува и гласи:

„(а)(2) За одлуките на Извршниот одбор за прашањата кои се однесуваат исклучително на Одделот за специјални права на влечење, само извршните директори избрани од страна на најмалку една членка која е учесник, ќе имаат право на глас. Секој од овие извршни директори го има правото да гласа со бројот на гласовите доделени на членките кои се учеснички и чии гласови се броеа при неговиот избор. Само присуството на извршните директори избрани од членките кои се учеснички и гласовите доделени на членките кои се учеснички се сметаат со цел за определување дали постои кворум или дали одлуката е донесена со потребното мнозинство.“

9. Член XXIX став (а) се менува и гласи:

„(а) Секое прашање за толкување на одредбите од овој статус што произлегува помеѓу секоја членка и Фондот или помеѓу членките на Фондот се поднесува до Извршниот одбор за негово одлучување. Доколку прашањето особено се однесува на било која членка, таа ќе има право за застапување во согласност со член XII, оддел 3(j).“

10. Став 1 (а) во Прилог Д се менува и гласи:

„(а) Секоја членка или група на членки која го има бројот на гласови кој им е доделен и со кој гласа извршниот директор назначува во Советот еден советник, кој е гувернер, министер во владата на членката, или личност од соодветен ранг, и може да назначи не повеќе од 7 соработници. Одборот на гувернерите може да го промени, со мнозинство од 85% од вкупниот број гласови, бројот на соработниците кои можат да бидат назначени. Советникот или соработникот ќе ја извршуваат работата сè додека не се изврши ново назначување, или до следниот редовен избор на извршни директори, во зависност од тоа кој настан прв ќе се случи.“

11. Став 5(е) во Прилог Д се брише.

12. Став 5 (ф) во Прилог Д станува став 5 (е) и истиот се менува и гласи:

„(е) Кога извршниот директор има право да гласа со бројот на гласовите доделени на членката според член XII, оддел 3 (и) (3), советникот назначен од страна на групата чии членки го избрале таквиот извршен директор ќе има право да гласа со бројот на гласовите доделени на таквата членка. Се смета дека членката учествувала во назначувањето на советникот кој има право да гласа со бројот на гласовите доделени на таа членка“.

13. Прилог Е се менува и гласи:

„Преодни одредби во врска со извршните директори

1. По влегување во сила на овој Прилог:

(а) Секој извршен директор кој е назначен според претходниот член XII, оддели 3(б)(1) или 3(ц), и кој бил на функција веднаш пред влегувањето во сила на овој Прилог, се смета дека е избран од членката која го назначила; и

(б) Секој извршен директор кој гласа со бројот на гласовите на членката според претходниот член XII, оддел 3(и)(2) веднаш пред влегувањето во сила на овој Прилог, се смета дека е избран од таквата членка.“

14. Став 1(б) во Прилог Л се менува и гласи:

„(б) да назначува гувернер или заменик гувернер, да назначува или да учествува во назначувањето на советник или заменик советник, или да избира или учествува во изборот на извршен директор.“

15. Воведниот дел во став 3 (ц) во Прилог Л се менува и гласи:

„(ц) На извршниот директор избран од страна на членката, или во чиј избор учествувала членката, му престанува мандатот, освен доколку таквиот извршен директор имал право да гласа со бројот на гласовите доделени на другите членки чие право на глас не е суспендирано. Во вториот случај:“

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНОТ
I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ:

Потребата од донесување на овој Закон произлезе од иницијативата на ММФ од 10.11.2010 година со кој се предлагаат измени на Статутот на ММФ, а се однесуваат на менување на одредбите наменети за Извршниот Одбор на ММФ. Со овие реформи се менува процедурата за избор, работењето и гласањето на Извршните директори на Фондот.

ММФ на 10.11.2010 година, достави Извештај од Извршниот Одбор и предлог Резолуција за реформи на Извршниот Одбор до сите Гувернери/Заменици Гувернери на Фондот со барање за гласање по однос на предлог Резолуцијата. Последователно, на 22.12.2010 година, ММФ ги известила земјите членки дека Одборот на Гувернери на ММФ на 15.12.2010 година, со Резолуцијата бр. 66-2, ги одобрила измените на Статутот на ММФ кои се однесуваат на реформи на Извршниот Одбор.

Измените имаат за цел да го подобрат работењето на Извршниот Одбор, како и претставувањето на земјите членки во истиот. Имено, со овие измени Извршниот Одбор ќе се состои само од избрани Извршни Директори, со тоа што се укинува категоријата на назначени Извршни директори (во моментот петте членки со најголема квота назначуваат Извршен директор и тоа: САД, Германија, Јапонија, Франција и Обединетото Кралство).

Поконкретно, предложена е измена на членот XII, Оддел 3 (б), (ц), (д), (ф), (и) и (ј) и на Оддел 8 од истиот член. Исто така, се менува и член XXI став (а) (2), член XXIX став (а), став 1 (а) и 5 (ф) кој станува 5 (е) бидејќи став 5 (е) во Прилог Д се брише. Понатаму, предложена е измена на Прилог Е, став 1 (б) во Прилог Л, како и воведниот дел во став 3 (ц) во Прилог Л.

Имено, Процедурата за измена на Статутот на Фондот е регулирана во членот 28 од Статутот. Истата се одвива во две фази и тоа:

1) Предложените Амандмани на Статутот мора да бидат одобрени од Одборот на Гувернери на Фондот

2) Предложените Амандмани е потребно да бидат прифатени од три петтини од членовите кои имаат 85% од вкупното гласачко тело.

Кога ќе се исполнат условите, Фондот ја потврдува измената на Статутот преку формално известување на сите членки, без оглед дали тие гласале за предложените амандмани и истите стапуваат во сила во рок од три месеци од датумот на потврдувањето, освен ако не е назначено дека стапува во сила за пократок период. Првата фаза за предложените амандмани е завршена и во тек е втората фаза за измена на Статутот на Фондот. Имено, пред да се пристапи кон прифаќање на предложените амандмани од страна на државите членки потребно е да се исполнат следните услови:

- Превземање на мерки според националното право на земјите членки со цел инкорпорирање на предложените амандмани во домашното право на земјите членки;

- Прифаќање на амандманите од страна на надлежен орган или личност чија надлежност произлегува од Устав, правен пропис, посебна статусна одлука или други регулативи;
- Лицето кое има овластување за прифаќање на предложените амандмани треба да го извести Фондот со Декларација или Нотификација за прифаќање.

Измената на Статутот на ММФ ќе стапи во сила за сите земји членки три месеци откако Фондот ќе потврди, со формално писмо адресирано до сите земји членки дека три петтини од членките кои имаат 85% од вкупното гласачко тело ја прифатиле измената.

Воедно, поради фактот дека измените на Статутот на ММФ од 28 април 2008 година и 5 мај 2008 година стапија во сила на 18 февруари 2011 година и 3 Март 2011 година соодветно, истите ги објавуваме како составен дел на овој предлог на закон. Овие измени беа усвоени од страна на Собранието на РМ со Законот за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонди објавен во Службен весник на РМ бр. 52/2009.

Клучните цели на овие измени беше да се направи значаен прогрес во усогласувањето на учеството на квотите на земјите членки со нивното учество во глобалната економија, определувањето на квотите и гласањето да биде прилагодливо на промените во глобалната економска реалност во иднина како и да се зголеми учеството во вкупната квота и вкупното гласачко право на земјите со ниско ниво на доход.

Исто така, со тие измени се воведе и нов модел за финансирање на ММФ кој се базира на претпоставката за воведување дополнителни извори за финансирање на активностите на ММФ и напуштање на досегашната пракса за финансирање на широк спектар на активности и тоа од само еден извор - каматниот приход.

Имајќи го предвид горенаведеното, потребно е да се донесе Закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ:

Измените имаат за цел да го подобрат работењето на Извршниот Одбор, како и претставувањето на земјите членки во истиот. Имено, со овие измени Извршниот Одбор ќе се состои само од избрани Извршни директори, со тоа што се укинува категоријата на назначени Извршни директори.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА:

Правно инкорпорирање во домашниот правен поредок на измената на Статутот на ММФ која се однесува на подобрувањето на работењето на Извршниот Одбор, како и претставувањето на земјите членки во истиот.

ИЗВОД ОД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВНОТО НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НА ЧЛЕНСТВОТО ВО МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД КОИ СЕ
МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 2

На територијата на Република Македонија важат одредбите на Статутот на Фондот со изменувањата и дополнувањата од 28 јули 1969 година, 1 април 1978 година, 11 ноември 1992 година, 28 април 2008 година, 5 мај 2008 година, како и од 10 август 2009 година.

СТАТУТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД

Член XII

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАКОВОДЕЊЕ

Оддел 3. Извршен одбор

(б) Извршниот одбор се состои од извршни директори со генералниот директор како претседавач. Од извршните директори:

- (1) петорица ги назначуваат петте членки кои ги имаат најголемите квоти и
- (2) петнаесет се избираат од страна на другите членки.

При секој редовен избор на извршните директори, Одборот на гувернерите, со мнозинство од 85% од вкупниот број гласови, може да го зголеми или намали бројот на извршните директори според (2) погоре. Бројот на извршните директори од (2) погоре се намалува за еден или двајца, зависно од случајот, доколку извршните директори се назначени според (ц) подоле, освен доколку Одборот на гувернерите не одлучи, со мнозинство од 85% од вкупниот број на гласови, дека ова намалување ќе го попречи ефикасното извршување на функциите на Извршниот одбор или на извршните директори или ќе ја наруши саканата урамнотеженост во Извршниот одбор.

(ц) Доколку, при првиот редовен избор на извршните директори и понатаму, членките кои имаат право да назначат извршни директори според (б) (1) погоре не ги вклучат двете членки, чиј посед на валути од страна на Фондот во Сметката за општи извори, според просекот од претходните две години, е намален под нивните квоти со најголемиот апсолутен износ во смисла на специјалното право на влечење, било едната или двете такви членки, зависно од случајот, можат да назначат извршен директор.

(д) Изборот на изборните извршни директори се врши на период од две години во согласност со одредбите од Прилог Е, дополнет со такви прописи за кои Фондот смета дека се соодветни. За секој редовен избор на извршните директори, одборот на гувернерите може да издаде прописи со кои ќе направи измени во односот на потребните гласови за избор на извршни директори според одредбите од Прилог Е.

(ф) Извршните директори остануваат на функција додека не се назначат или избрат нивните наследници. Доколку функцијата на избран извршен директор се испразни за повеќе од 90 дена пред крајот на неговиот мандат, се избира друг извршен директор за остатокот на мандатот од страна на членките кои го избрале претходниот извршен директор. За изборот е потребно мнозинство гласови од присутните. Додека функцијата останува испразнета, заменикот на претходниот извршен директор ги извршува неговите овластувања, освен она за назначување на заменик.

(и) (1) Секој назначен извршен директор има право да гласа со толкав број гласови колку што се доделени на членката која го назначува според оддел 5 од овој член.

(2) Доколку со гласовите доделени на членката која го назначува извршниот директор според (ц) погоре се гласало од страна на извршниот директор заедно со гласовите доделени на другите членки како резултат на последниот редовен избор на извршните директори, членката може да се согласи со секоја од другите членки дека со бројот на гласовите кои и се доделени ќе гласа назначениот извршен директор. Членката која ќе склучи таква спогодба не учествува во изборот на извршните директори.

(3) Секој избран извршен директор има право да гласа со толкав број на гласови на членките кои го избрале.

(ј) Одборот на гувернерите усвојува прописи според кои членката која нема право да назначи извршен директор според (б) погоре може да испрати претставник да присуствува на било која седница на Извршниот одбор кога се разгледува барање или прашање кое особено се однесува на таа членка.

Оддел 8. Размена на гледиштата со членките

Фондот во секое време има право неформално да ги пренесува своите гледишта на било која членка по било кое прашање кое произлегува според овој статут. Фондот може, со мнозинство од 70% од вкупниот број гласови, да одлучи да објави извештај направен за некоја членка во врска со нејзината монетарна и економска состојба и развојот кој може директно да предизвика сериозна нерамнотежа во меѓународните платни биланси на членките. Доколку членката нема право да назначи извршен директор таа има право на претставување во согласност со оддел 3 (ј) од овој член. Фондот нема да објави извештај кој вклучува промени во основната структура на економската организација на членките.

Член XXI

УПРАВУВАЊЕ СО ОПШТИОТ ОДДЕЛ И СО ОДДЕЛОТ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ПРАВА НА ВЛЕЧЕЊЕ

(а)(2) За одлуките на Извршниот одбор за прашањата кои се однесуваат исклучително на Одделот за специјални права на влечење, само извршните директори назначени или избрани од страна на најмалку една членка која е учесник, ќе имаат право на глас. Секој од овие извршни директори го има правото да гласа со бројот на гласовите доделени на членката која е учесник и која го назначила него или на членките кои се учеснички и

чии гласови се броеа при неговиот избор. Само присуството на извршните директори назначени или избрани од членките кои се учеснички и гласовите доделени на членките кои се учеснички се сметаат со цел за определување дали постои кворум или дали одлуката е донесена со потребното мнозинство. Поради целите од оваа одредба, спогодбата, според член XII, оддел 3 (и) (2) на членка која е учесник, му дава право на назначениот извршен директор да гласа и да гласа со бројот на гласовите кои и се доделени на членката.

Член XXIX ТОЛКУВАЊЕ

(а) Секое прашање за толкување на одредбите од овој статус што произлегува помеѓу секоја членка и Фондот или помеѓу членките на Фондот се поднесува до Извршниот одбор за негово одлучување. Доколку прашањето особено се однесува на било која членка која нема право да назначи извршен директор, таа ќе има право за застапување во согласност со член XII, оддел 3(ј).

ПРИЛОГ Д СОВЕТ

1. (а) Секоја членка која назначува извршен директор и секоја група на членки која го има бројот на гласови кој им е доделен и со кој гласа избраниот извршен директор назначува во Советот еден советник, кој е гувернер, министер во владата на членката, или личност од соодветен ранг, и може да назначи не повеќе од 7 соработници. Одборот на гувернерите може да го промени, со мнозинство од 85% од вкупниот број гласови, бројот на соработниците кои можат да бидат назначени. Советникот или соработникот ќе ја извршуваат работата сè додека не се изврши ново назначување, или до следниот редовен избор на извршни директори, во зависност од тоа кој настан прв ќе се случи.

5(е) Поради целите од (б) и 3 (б) погоре, спогодбата според член XII, оддел 3 (и) (2) од страна на членка, или од страна на членка која е учесник, му дава право на советникот да гласа и да гласа со бројот на гласовите доделени на членката.

5 (ф) Кога извршниот директор има право да гласа со бројот на гласовите доделени на членката според член XII, оддел 3 (и) (5), советникот назначен од страна на групата чии членки го избрале таквиот извршен директор ќе има право да гласа со бројот на гласовите доделени на таквата членка. Се смета дека членката учествувала во назначувањето на советникот кој има право да гласа со бројот на гласовите доделени на таа членка.

ПРИЛОГ Е ИЗБОР НА ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ

1. Изборот на изборните извршни директори се врши со гласање на гувернерите кои имаат право на глас.

2. При гласањето за извршните директори кои треба да се избираат, секој од гувернерите којшто има право на глас гласа за едно лице, со сите гласови на кои тој има

право според член XII, оддел 5(а). Петнаесетте лица кои ќе го добијат најголемиот број гласови ќе бидат извршни директори, под услов ни едно лице кое добило помалку од 4% од вкупниот број гласови со кои може да се гласа (важечки гласови) да не се смета за избран.

3. Кога петнаесетте лица не се избрани во првиот круг на гласање, се одржува втор круг на гласање во кој ќе гласаат само (а) оние гувернери кои гласаа во првиот круг на гласање за лице кое не е избрано, и (б) оние гувернери чии гласови за избраното лице се сметаат според 4 подоле, дека ги зголемиле гласовите дадени за тоа лице погоре за 9% од важечките гласови. Доколку во вториот круг на гласање има повеќе кандидати од бројот на извршните директори кои треба да се изберат, лицето кое добило најмал број на гласови во првиот круг на гласање нема право на избор.

4. Во определувањето дали гласовите со кои гласал гувернерот треба да се сметаат дека го зголемиле вкупниот број гласови за било кое лице погоре за 9% од важечките гласови, 9-те насто се сметаат дека ги вклучуваат, прво, гласовите на гувернерот кој гласал со најголемиот број гласови за таквото лице, потоа гласовите на гувернерот кој гласал со следниот најголем број гласови, итн., додека не се постигне 9%.

5. Секој гувернер чиј дел од гласови мора да се смета со цел да го зголеми вкупниот број на гласови за било кое лице над 4%, се смета дека гласал со сите негови гласови за такво лице дури и доколку вкупниот број гласови за таквото лице со тоа ги надминува 9%.

6. Доколку, после вториот круг на гласање, петнаесетте лица не се избрани, понатамошните гласања се одржуваат според истите принципи додека не се изберат петнаесет лица, при што откако ќе се изберат четрнаесет лица, петнаесеттиот може да се избере со просто мнозинство од преостанатите гласови и се смета дека е избран со сите такви гласови.

ПРИЛОГ Л

СУСПЕНДИРАЊЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС

1 (б) да назначува гувернер или заменик гувернер, да назначува или да учествува во назначувањето на советник или заменик советник, или да назначува, избира или учествува во изборот на извршен директор.

3 (ц) на извршниот директор назначен или избран од страна на членката, или во чиј избор учествувала членката, му престанува мандатот, освен доколку таквиот извршен директор имал право да гласа со бројот на гласовите доделени на другите членки чие право на глас не е суспендирано. Во вториот случај:

ДОСТАВЕНИ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА НИВНО УСВОЈУВАЊЕ

Назив на предлогот: Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд	2. Министерство / Орган на управа: Министерство за финансии	
3. Цел на предлогот: Правно инкорпорирање на измената на Статутот на ММФ во нашиот правен поредок.	4. Вид на предлог: Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд	
5. Контакт лице и звање: Сузана Пенева, државен советник	6. Контакт тел / факс или електронска пошта: тел.: 3106-454; suzana.stoimceva@finance.gov.mk	
7. Активност		
8. Вид на барање:	☐ Регулатива во врска со ЕУ ☐ Друга нова регулатива	☒ Нова програма ☐ Зголемување/намалување на постоечка програма
		☐ Прераспределба (на средствата) меѓу две програми ☐ Спојување на две или повеќе програми
9. Цел на барањето/ предложената активност:		
Целта на оваа измена на Статутот на ММФ е подобрување на работењето на Извршниот Одбор, како и претставувањето на земјите членки во истиот.		
10. Врска со владината програма:		

11. Фискални импликации	во илјади денари			
	2012	2013	2014	2015
А. Вкупни трошоци за предлогот Плати Стоки и услуги Капитал Трансфери Вкупно	0	0	0	0
Б. Одобрени средства за предлогот Плати Стоки и услуги Капитал Трансфери Вкупно	0	0	0	0
В. Промена (разлика) од одобрените средства (Б-А) Плати Стоки и услуги Капитал Трансфери Вкупно	0	0	0	0
Г. Расположливи средства од прелевање (од други активности или програми во органот) Плати Стоки и услуги Капитал Трансфери Вкупно	0	0	0	0
Д. Нето импликации на средствата на органот (C-D) Плати Стоки и услуги Капитал Трансфери Вкупно	0	0	0	0
Ѓ. Зголемување/намалување на приходите	0	0	0	0
Е. Дополнителни извори на финансирање или споделување на трошоците Извор:				
12. Нето зголемување/намалување на бројот на вработени во врска со предлогот				

13.Какви гаранции, заеми или други вистински или можни обврски ќе произлезат за Владата (а кои не се НАВЕДЕНИ ВО ТОЧКА 11 А и 11 Г)			
14. Ако ова претставува барање за дополнителни средства во тековната фискална година година и надвор од нормалниот циклус на подготвување, дајте образложение			
15. Дата на завршување на проценката			
16. Дата на донесување на анализата до Министерството за финансии за добивање мислење:			
17. Дата на добивање на одговор од Министерството за финансии:			
18.Измени побарани од Министерство за финансии:			
19. Одговор на Министерството - предлага:			
20. Одговор од Министерство за финансии:			
21.Дали мислењето на Министерство за финансии е дадено во прилог:			
22.Одобрен/ дата: _____ Потпис на државен секретар или директор на орган	/ /2012 Ден / месец / год.	_____ Потпис на Министерот	/ /2012 Ден/ месец / год.

Изработил: Наташа Лазаровска
Контролирал:Кристина Павловска
Согласен: Дејан Николовски
Одобрил: Сузана Пенева